

Изјавата на премиерот Никола Груевски за исходот од извештајот на комесарот Оли Рен, е значително негативна, но во исто време и реална, таа ја отсликува моментната состојба на нашата земја, или подобро речено, ја дава целосната слика за местоположбата на желбите и на можностите. Груевски не ги издигнува надежите на македонските граѓани за Европската унија на највисоко ниво, туку напротив, многу реално соопштува дека Грција и овде, како и за НАТО, предничи пред нас. Со други зборови, колку и да биде позитивен извештајот на Комисијата, сепак многу тешко Македонија ќе добие "амин" за отпочнување преговори со Унијата, иако за оваа одлука не е потребна согласност од сите членки на Унијата. Што ќе рече, Грција не може да стави вето на извештај, туку на одлука, која би следувала откако би ги завршиле преговорите, кои патем сè уште не сме ги почнале.

Премиерот Груевски го повика на единство насобраниот народ на плоштадот "Македонија", пред конечните преговори со Република Грција, за нашето уставно име, при тоа напоменувајќи дека нема да дозволи промена на името на државата. Вината за извештајот кој набрзо ќе пристигне, се разбира, доколку во него не е забележан датум за отпочнување преговори, премиерот ја лоцираше во нашиот јужен сосед, напоменувајќи дека токму тој не сака договор со Република Македонија, а за тоа нè обвинува нас.



НЕИЗВЕСНОСТ ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

ГРУЕВСКИ ПОВИКА НА ЕДИНСТВО

По сè изгледа и годинава од Европската комисија Република Македонија нема да добие зелено светло за отпочнување преговори за влез во Унијата. Единствено на што може да се надева е делумно позитивен извештај, кој комесарот за проширување, Оли Рен, веќе го пишува. Неговата конечна верзија, како всушност и секоја година, на јавноста ќе ѝ биде позната кон крајот на октомври, кога истата треба да биде и јавно обелоденета. Во извештајот ќе биде забележан нашиот напредок, но и потфрлувањата кои Владата на Република Македонија ги направила во изминатата година. Сепак, клучниот скен на Унијата ќе биде концентриран на задачите кои ѝ ги испорача на нашата Влада, познати како "бенчмаркс", врз основа на кои ќе се оценува нашиот евентуален напредок. Точно определените задачи кои ЕУ ѝ ги достави на Република Македонија се напишани во осум точки, но по лошо спроведените избори во првиот круг, кои завршија со многубројни насилства и убиство, Унијата на Македонија ѝ додели и деветти критериум, кој се однесуваше на спроведувањето фер и демократски изборен процес. Со вториот изборен круг нашата држава успеа да го исполни овој критериум, но сепак не е исклучено дамките од први јуни да бидат забележани во годинашниот извештај на Унијата.

Како и да е, за помалку од два месеца

ќе ја добиеме оценката за напредокот кој сме го направиле во изминатата година. Осумте критериуми ќе бидат целосно образложени во извештајот, вклучувајќи го и изборниот процес. Но, сепак повеќе од сигурно е дека во него ќе се најде и проблемот кој го имаме со Република Грција за нашето уставно име. Всушност, овој проблем кој е голем камен на сонување меѓу нас и Унијата, несомнено дека би можел да прерасне и во клучен критериум за евентуален влез на Република Македонија во Унијата. За тоа говори и искуството од Букурешт, кога и при сите спроведени реформи Македонија, благодарение на лобирањето на Грција, сепак не успеа да добие покана за влез во НАТО. Сосема е извесно дека би можело истото повторно да ни се случи, се разбира, кога ќе дојдеме пред вратите на Европската унија. А дотогаш треба да се сконцентрираме на исполнувањето на задачите, кои нè водат до отпочнување преговори со Унијата.

Но, дали е потребно само исполнување на осумте "бенчмаркови" или, пак, и овој пат поради името на нашата држава ќе се сонеме од каменот на Грција, кој ни стои на патот кон Европската унија и НАТО? Одговорот на ова прашање е веројатно позитивен, доколку се следи последната изјава на премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, кој јавно соопшти дека не очекува позитивен извештај од Европската коми-



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

НА БЕЗ ДАТУМ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТА

сија, односно зелено светло за отпочнување преговори.

НЕМА МОЖНОСТ ЗА ВЕТО НА ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ!

Изјавата на премиерот Никола Груевски за исходот од извештајот на комесарот Оли Рен е значително негативна, но во исто време и реална, таа ја отсликува моментната состојба на нашата земја, или подобро речено, ја дава целосната слика за местоположбата на желбите и на можностите. Имено, за разлика од безличниот театар на вицепремиерот за евроинтеграции, Ивица Боцевски, кој обидувајќи се да биде дипломатски интересен на Рен му го раскажа своето семејно стебло, премиерот Груевски не ги издигнува надежите на македонските граѓани за Европската унија на највисоко ниво, туку напротив, многу реално соопштува дека Грција и овде, како и за НАТО, предничи пред нас. Со други зборови, колку и да биде позитивен извештајот на Комисијата, сепак Македонија многу тешко ќе добие "амин" за отпочнување преговори со ЕУ, иако за оваа одлука не е потребна согласност од сите членки на Унијата. Што ќе значи, Грција не може да стави вето на извештај, туку на одлука, која би следувала откако би ги завршиле преговорите, кои патем сè уште не сме ги почнале.

Имено, не смее да постои стравување од вето за годинашниот извештај, но тоа не значи дека не ни е потребен добар извештај. Напротив, неопходен е, бидејќи со него ќе се отворат вратите за отпочнување преговори, преку кои, пак, ќе се дојде до понуда за влез во Европската унија. Изминативе две години, поточно откако го добивме кандидатскиот статус, речиси и да не сме добиле

комплетно добар извештај, кој говори за напредок на нашата земја. Секогаш во него има некоја забелешка, записка, или три точки, кои во превод велат - продолжете, сè уште не сте подготвени за на пат. Доколку минатата година главен проблем беше политичкиот дијалог на релација власт-опозиција, односно ВМРО-ДПМНЕ-ДУИ, овој пат тоа се неодамна завршените избори кои, за жал, беа одбележани со бројни инциденти, што за Европската унија е одлично оправдување да не отпочне преговори со нас, а за нашиот сосед Грција уште еден цокер во раката, со кој ќе ја понижи демократијата во Македонија.

Но, и да нема забелешки за изборите во извештајот или, пак, силни негативни опомени за спроведените реформи, за жал, ќе го има проблемот со името, кој во секој момент може да се стави на пиедестал, и повторно да биде главната причина за македонското неинтегрирање во Европската унија. Вината за тоа е веројатно некаде на половина пат од Скопје до Брисел, кој очигледно не успеавме да го поплочиме ниту со сработени задачи ниту, пак, со добро дипломатско лобирање, кое требаше да ја омокне Унијата за проблемот со името. Но!?

ЕДИНСТВО И МЕЃУ ПОЛИТИЧАРИТЕ!?

Значи, повеќе од сигурно е дека годинава нема да добиеме зелено светло за отпочнување преговори со Унијата. Без оглед на тоа колку пофални зборови ќе бидат запишани во него, за нашиот напредок во реформите и за борбата со криминалот и корупцијата или, пак, напредокот во донесувањето на законите кои го носат европскиот знак, Македо-

нија и натаму ќе остане во истата статус-кво ситуација како и минатата година. За да нема забуни, со други зборови, истото ова на јавноста ѝ го соопшти лично премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, од градскиот плоштад во Скопје, на денот на прославувањето на независноста на земјата.

Свесен за овој факт, премиерот Груевски го повика на единство насобраниот народ на плоштадот "Македонија", пред конечните преговори со Република Грција за нашето уставно име, при што напомена дека нема да дозволи промена на името на државата. Вината за извештајот кој набрзо ќе пристигне, се разбира, доколку во него не биде забележан датум за отпочнување преговори, премиерот ја лоцираше во нашиот јужен сосед, посочувајќи дека токму тој не сака договор со Република Македонија, а за тоа нè обвинува нас. Но, и покрај тоа, претседателот на Владата останува на истото свое размислување, кое вели дека нема промена на нашето уставно име, поради што, како што рече, не смее да оди понатаму од желбата на мнозинството граѓани на Република Македонија, кои не се согласуваат со тоа да се направи било каков компромис со Република Грција.

Токму затоа, отворено повика на единство. Единство кое нема да значи само единство меѓу граѓаните на Република Македонија, туку единство и меѓу политичарите кое, за жал, во овие моменти не може да се забележи, особено ако се следат разговорите и ставовите на премиерот и на шефот на државата. Напротив, веќе подолго време меѓу нив не постои партиски ривалитет, туку државен, кој се манифестира со сосема различни концепти за решавање на спорот со името, што дополнително го усложнува и онака комплицираниот проблем.

За прв пат во Македонија!

Британска диплома од
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY

Британска диплома
Македонска школарина

Можност за трансфер во UK

02/ 20 34 600
admissions@nyus.edu.mk
www.nyus.edu.mk